

ПРОМОВИРАНА КНИГА ОД ОБЛАСТА НА КРИМИНОЛОГИЈАТА

Книгата "Кодот на злото албанска мафија" од реномираните француски автори Гзавиер Рофер и Стефан Кере, во Скопје пред публика од угледни луѓе од различни професии, ја доживеа својата промоција.

Гзавиер Рофер е познат автор во криминологијата и во борбата против тероризмот. Тој е и претседател на Антитерористичката комисија на Европската унија и многу добро знае што се случува на ова подрачја. Но, како што вели воведничарот на книгата и нејзин промотор, проф. Иван Бабановски, апсолутно не е пожелен за политичарите кои не сакаат никогаш да ја слушнат вистината.

При промоцијата на книгата Славко Нинов ја прочита "Македонска молитва", која на Господ му ја упатува Бабановски: "Господе Боже единствен, те молам сочувај нè нас Македонците и одбрани нè како и секогаш, не од туѓинец гневен, не од Германец, Бугарин,

■ Пишува:
Жаклина МИТЕВСКА



рихуана, за 28 килограми хероин, за килограм плутониум, за 6.328 кинески куршуми за калашников, за вагон кубански жолт шеќер, за цистерна со нафтени деривати, или којзнае за што уште би ја продале оваа македонска земја во транзиција на некому кој само би прашал која фабрика да ја купи за еден долар... И Господе, на крај остави нè да поверуваме дека сме сами на оваа планета за да не се истребиме како жолтите мравки, да не ни се погани името".

Професорот Бабановски вели: "Денес во овој храм на книгата ќе се обидеме сите заедно да му објавиме војна на злото во име на добрината. Ќе се обидеме да го ставиме духовното над материјалното богатство, ќе направиме исчекор во одбрана на вистината над лагите, ќе ја расчистиме депонијата на хаосот во нашата библиска земја Македонија. Во нашата држава мудрите ќе ја наследат славата, а безумниците ќе го носат срамот. Денес, во оваа прекрасна библиска земја, земја на добри луѓе и уште подобри домаќини, Давид со помазание од не-

ДЕКОДИРАЈТЕ ГО "КОДОТ НА ЗЛОТО АЛБАНСКА МАФИЈА" И ПРЕТВОРЕТЕ ГО ВО ПОБЕДА НАД ЗЛОСТОРНИЦИТЕ

Грк, Србин, ниту од Албанец, Господе те молам одбрани нè нас Македонците од нас самите... Дај ни сила, ум и верба да го победиме злото прво во себе, да го истребиме околу себе, инаку ќе нè спомнуваат како раритет на демократскиот свет, онака како Инките, Маите, Индијанците... Господе чувај ни ја Македонија од Македонците, само тие се способни да ја сотрат за тон ма-

"Господе, чувај ни ја Македонија од Македонците, само тие се способни да ја сотрат за тон марихуана, за 28 килограми хероин, за килограм плутониум, за 6.328 кинески куршуми за калашников..."

"Во нашата држава мудрите ќе ја наследат славата, а безумниците ќе го носат срамот".

бесниот Татко, со прачка исплетена од ликот на жалните врби покрај Вардар и каменчињата собрани на брегот од Охридското Езеро тргнува пред сите нас против Голијат, воинот на нечестивиот. Да му посакаме да го води Божјата љубов кон Македонија и нејзините граѓани. Следете го 'Кодот на злото албанска мафија' и декодирајте го во победа над злосторниците".

